



Врз основа на член 75 став 1 од Законот за јавните набавки, член 14 од Деловникот за работа на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, донесе :

П Л А Н
за доделување на договори за јавни набавки за потребите на
Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти во 2022 година

Член 1

(1) Планот за јавни набавки на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2022 година се состои од следните позиции:

Ред. Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка
1	2	3	4	5	6
А.	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки				
1.	Набавка на гориво		Јуни	290.000,00	Набавка од мала вредност
Б.	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги				
1.					

Член 2

(1) Постапките за доделува на договори за јавни набавки / рамковни спогодби предвидени во член 1 од овој План, ќе се реализираат со средства обезбедени од буџетот на РСМ и од други средства.

(2) Реализацијата на овој План ќе се спроведува согласно Планот и Програмата за работа на Комитетот за 2022 година.

(3) За реализација на овој План овластен е Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.

Член 3

(1) Измени и дополненија на овој План врши Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.

(2) Овој План влегува во сила со денот на донесувањето.

**Комитетот
за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни
инциденти
Претседател
Зоран А. Илиевски**
